

Година: 2021

Број: 01

Тип: Јавна објава

Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Датум на издавање: 15.02.2021 година

Институција: Управа за јавни приходи

Бр.27-20/177-3 од 15.02.2021 година



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,“ за правните лица:

Реден број	Назив / Име на субјект	Последна адреса на субјектот		Број на решение / известување	Датум на решение / известување
		Адреса	Град		
1	Арѓент Абдулахи УПЛТРА ПЦ ТП	ул.Гоце Делчев бр.62, Куманово	Куманово	27-30/20	18.01.2021
2	Ников Гоце	ул. Димитрија Лазаров бр.6, Куманово	Куманово	27-20/238	13.10.2020
3	СИЉАНЕ РАМАДАНИ ТП САНТЕ МАЊОЛА	ул.Гоце Делчев бр.3, Куманово	Куманово	27-20/125-3	23.07.2020
4	ИВАНОВ ДУШКО	ул.Генерал Апостолски бб	Зрновци	27-20/190-2	17/12/2020
5	ТРАЈКОВ БЛАЖЕ	ул.Буковец бр.39	Кратово	27-20/79-4	03.12.2020
6	АНТЕНА ДООЕЛ	ул.Цетинска бр.39	Кратово	27-20/79-4	03.12.2020
7	МУСЛИЈА ФАТМИР ЉУЉЗИМ	с.Слупчане	с.Слупчане	27-20/167-2	17.12.2020
8	Драган Пешевски	Народна Револуција бр.13 Куманово	Куманово	27-30/5-1	28.01.2021
9	Анета Спасовска Насковска СТУДИО СПАСОВСКИ-ФРИЗЕР	ул.Кирил и Методиј бр.1	Куманово	27-30/21-1	18.01.2021
10	Миланова Страхил Сузана	Ул.29-ти Ноември бр.23	Штип	27-20/248-1	12.01.2021